



Презентација и панел дискусија:

## Имплементација на европскиот единствен број за итни повици 112 во С. Македонија

– техничко решение, предизвици и придобивки –

Датум: 19.04.2022 (Вторник)

Почеток: 10 h

Локација: Амфитеатар на Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ)

Поддржувачи:



Влада на Република Северна Македонија  
ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Факултет за електротехника и  
информациски технологии



ICS Consulting Engineering



Почитувани,

Здружението ЕТАИ во соработка со Центарот за управување со кризи на Р.С. Македонија, како носител на проектот, и Факултетот за електротехника и информациски технологии, ФЕИТ, организира полудневен настан (работилница и панел дискусија) во врска со имплементацијата и воведувањето на единствениот европски број за итни повици 112 во С. Македонија.

Целта на настанот е да се опишат и дискутираат техничките аспекти на решението, спецификите и предизвиците за негова имплементација и придобивките за директните корисници и општеството во целина.

#### Агенда на настанот:

10:00	Отворање на настанот	проф. д-р Марија Календар, Претседател на ЕТАИ
		г-дин Стојанче Ангелов, Директор на ЦУК при Влада на Р.С. Македонија
		Г-дин Борислав Несторовски, Директор на ИЦС Инженерски Консалтинг (ICS Consulting Engineering)
10:20 – 11:00	Преглед на проектот за техничкото решение	Г-дин Gregor Jänin, Консултант за техничкото решение и за имплементацијата на проектот,  Г-дин Игорче Каранфиловски, Државен советник за информациски технологии и телекомуникации при ЦУК
11:00 – 11:20	Техничко хардверско решение	Г-дин Радосвет Пандиловски Проектен менаџер за имплементација, Компанија ICS
11:20- 11:40	Кафе пауза	



ЗДРУЖЕНИЕ ЗА  
ЕЛЕКТРОНИКА  
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ  
АВТОМАТИКА И  
ИНФОРМАТИКА  
НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

11:40 – 12:10	Улогата на телеком операторите и АЕК при воведувањето и функционирањето на новиот систем	Г-дин Гоце Ѓурчинов, Менаџер за развој на транспортна мрежа, А1 Македонија г-дин Владимир Ристевски, Раководител на регулатива, А1 Македонија Г-дин Гоце Митевски, Главен комерцијален директор за деловни корисници, АД Македонски Телеком г-дин Борис Арсов, Агенција за електронски комуникации Македонија
12:10 12:30	Значење на воведениот единствен број за итни повици во секојдневното работење на директните корисници	Г-дин Јане Стојанов, Началник на Сектор за телекомуникации, Министерство за внатрешни работи Дискусија на директните корисници
12:30 13:00	Панел дискусија на вклучените чинители и публиката	
13:00- 13:45	Коктел	

Со почит,

Проф. д-р Марија Календар  
Претседател на Здружението ЕТАИ

За Здружението ЕТАИ (<https://etai.org.mk/>)

Здружението за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика (ЕТАИ) на Република Македонија е формирано во февруари 1981 година. Својствено на интердисциплинарниот карактер на Здружението, неговите активности (конференции, семинари, работилници, тркалезни маси и др.) ги спојуваат истражувачите и практичарите од четирите области за да ги презентираат и понатаму развијат идеите на најновите технологии од теоретски и практичен аспект. Главните цели на здружението се да поттикне соработка помеѓу научната и деловната заедница, да го стимулира и координира современиот технолошки развој во сите полиња на инженерските науки, да иницира дискусии и споделување на знаењето за нови технологии и да ги охрабри практичарите за имплементација на новите технологии и решенија.